



уписи на прв циклус
учебна 2021/2022

И Н Ф О Р М А Ц И И

за правата на кандидатите по објавувањето на прелиминарната ранг-листа за запишување на прв циклус студии во учебната 2021/22 година

Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година, по објавувањето на резултатите од Тестот за утврдување склоност за студирање архитектура (прелиминарна ранг-листа), кандидатите имаат право на:

- (1.) **УВИД** во резултатите од Тестот за утврдување склоност;
- (2.) **ПРИГОВОР** заради грешки при пресметувањето на бодовите.

Барањето на **УВИД** во резултатите од Тестот и **ПРИГОВОР** се поднесуваат **во рок од 24 часа од објавувањето на прелиминарната ранг-листа** - во 09.00 часот на 07.09.2021 година.

По истекот на овој рок кандидатите го губат правото на увид/приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати.

УВИД во резултатите од Тестот се остварува исклучиво **ЛИЧНО**, по претходно доставено барање во електронска форма **во рок од 24 часа од објавувањето на прелиминарната ранг-листа.**

ПРИГОВОР се поднесува во електронска форма **во рок од 24 часа од објавувањето на прелиминарната ранг-листа и се однесува само на технички пропусти, односно грешки направени при пресметувањето на бодовите** и се упатува до Конкурсната комисија. Решението на Конкурсната комисија по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се испраќаат до подносителите по електронска пошта и се објавуваат на огласната табла на Архитектонскиот факултет.

Образецот на барањето на увид во резултатите од Тестот и образецот на Приговорот се прикачени на веб-страницата на Архитектонскиот факултет, на линковите подолу од оваа објава. Секој образец треба соодветно да биде пополнет, потпишан, скениран или читливо фотографиран и испратен на истата електронска адреса на која студентите ги испраќале документите при конкурирањето:

upisi-arhf@ukim.edu.mk

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „Приговор“.

Конкурсна комисија